

Прилог бр. 13		Предметна програма од втор циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Информациони технологии			
2.	Код	EBU 5911			
3.	Студиска програма	Е-бизнис менаџмент			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно - институт, катедра, оддел)	Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Економски факултет - Скопје			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Втор			
6.	Академска година /семестар	Прва година/прв семестар	7.	Број на ЕКТС- кредити	9
8.	Наставник	Проф.д-р Сашо Јосимовски			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Нема			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): По завршувањето на наставата и положувањето на овој предмет, студентите треба да бидат: <ul style="list-style-type: none"> запознаени со фундаменталните концепти на информатиката; запознаени со најзначајните информациони технологии кои денес се користат во деловното работење; запознаени со основите на мрежните и комуникациски технологии и начинот на кој тие додаваат вредност во деловното работење; запознаени со хардверските и софтверските системи кои се користат во деловното работење; запознаени со новите трендови во развојот на информациско-комуникациските технологии и нивното влијание на претпријатијата и општествата; способни за користење на микрокомпјутерите како средство за зголемување на продуктивноста и ефикасноста во работењето (оперативен систем Windows и софтверските пакети на Microsoft Office како и Интернет пребарувачот Internet Explorer)... 				
11.	Содржина на предметната програма: Предметот ги запознава студентите со најзначајните информациони технологии со кои тие ќе се сретнуваат и кои ќе ги користат во извршувањето на редовните работни обврски. Меѓу другите, ќе бидат обработени содржините како што се хардверски и софтверски системи кои се користат во бизнисот, влијанието на информациските технологии на начинот на работењето на претпријатијата, влијанието на информациските технологии на општествата, компјутерски мрежи, Интернет, информациски системи, методологии за воведување на информациско-комуникациски технологии во деловното работење, сигурносни и безбедносни аспекти на користењето на информациските технологии, електронска размена на податоци и работа со микрокомпјутери (Microsoft Office), кои што денес суштински го менуваат начинот на кој организациите ги извршуваат деловните активности. Вежбите ќе се изведуваат во компјутерска лабораторија.				
12.	Методи на учење: Предавања со презентации, интерактивни предавања, тимска работа, гостин на предавања, студии на случај, изработка и презентација на проектна задача.				
13.	Вкупен расположив фонд на време	9 ЕКТС x 30 часови = 270 часови			
14.	Распределба на расположивото време	40+100+70+60 = 270 часови			
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања - теоретска настава	24 часови	
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	16 часови	
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	100 часови	
		16.2.	Самостојни задачи	70 часови	
		16.3.	Домашно учење – задачи	60 часови	
17.	Начин на оценување				60+30+10 = 100 бодови
	17.1.	Тестови		60 бодови	
	17.2.	Индивидуална работа/проект (презентација: писмена и усна)		30 бодови	

	17.3.	Активност и учество			10 бодови	
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода		5 (пет) (F)		
		51 x до 60 бода		6 (шест) (E)		
		61 x до 70 бода		7 (седум) (D)		
		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)		
		од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)		
		од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)		
19.	Услов за потпис и за полагање завршен испит			Реализирани активности		
20.	Јазик на кој се изведува наставата			Македонски јазик, англиски јазик		
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата			Интерна евалуација и анкета		
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Реден број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Efraim Turban Linda Volonino Gregory R. Wood	Information Technology for Management	10th edition, John Wiley&Sons	2015
		2.	Carol V. Brown; Daniel W. DeHayes; Jeffrey A. Hoffer; E. Wainright Martin; William C. Perkins	Managing Information Technology	Prentice Hall	2012
		3.				
		Дополнителна литература				
	22.2.	Реден број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.				
		2.				
3.						